



**КОМПЛЕТЕН СЕТ НА РЕВИДИРАНИТЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
2018. И 2017. ГОДИНА**

СОДРЖИНА:

- Извештај за финансиската состојба;
- Извештај за сеопфатна добивка;
- Извештај за готовинските текови;
- Извештај за промените во главнината;
- Белешки кон финансиските извештаи.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**За годините што завршуваат на
31. Декември 2018. и 2017. година

(во 000ден.)

	Белешка	31. Дек. 2018.	31. Дек. 2017.
А. Средства			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	10	138.292	139.997
Финансиски вложувања	10	484	484
Нетековни средства - нето		138.776	140.481
Тековни средства			
Залихи	11	22.970	22.989
Побарувања од купувачи	12	10.379	14.999
Други краткорочни побарувања	13	113	2
Финансиски вложувања- краткорочни		-	-
Парични средства	14	9.145	4.473
АВР	14	-	-
Вкупно тековни средства		42.607	42.463
ВКУПНА АКТИВА- СРЕДСТВА		181.383	182.944
Б. Главнина и резерви			
Основна главнина	15	165.551	165.551
Законски резерви (и ревалоризациони резерви)		2.721	44.728
Акумулирана добивка		3.615	-
Добивка за деловната година		126	3.805
Загуба за деловната година (-)		-	-
Пренесена загуба (-)		-	(42.197)
Вкупно главнина и резерви		172.013	171.887
В. Обврски			
Долгорочни финансиски обврски		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Обврски спрема добавувачите	16	1.979	1.992
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски спрема вработените	17	599	645
Останати тековни обврски	17	2.482	3.852
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	17	4.310	4.568
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
ПВР		-	-
Вкупно обврски		9.370	11.057
ВКУПНА ПАСИВА - ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		181.383	182.944

Лице одговорно за составување на
финансиските извештаи

Ленче Младеноска

Извршен Директор

Мирјана Наумова

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

За годините што завршуваат на
на 31.Декември 2018. и 2017. година

(во 000ден.)

	Белешки	31. Дек. 2018.	31. Дек. 2017.
Приходи од продажба	4 и 5	15.720	21.372
Промени во вредноста на залихите		-	-
Материјал и енергија	6	1.043	1.449
Бруто плати	7	9.642	9.442
Амортизација и вредносно усогласување	8	2.339	3.509
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	789	911
Други трошоци	8	1.746	1.813
Набавна вредност на продадени стоки и услуги	8	2	34
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		15.561	17.158
Оперативна добивка (загуба)		159	4.214
Приходи од финансирање	9	50	160
Расходи од финансирање	9	(3)	(7)
Добивка (загуба) од финансирање	9	47	153
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		206	4.367
Вкупна добивка пред оданочување		206	4.367
Данок од добивка	18	80	562
Нето добивка (загуба) за финансиската година		126	3.805
Вонредни приходи		-	-
Вонредни расходи		-	-
Добивка од вонредни активности		-	-
Данок од добивка од вонредни активности		-	-
Нето добивка (загуба) од вонредни активности		-	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хеџирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатната добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		126	3.805
Сопствениците на матичното дрштво		-	-
Неконтролирано учество		-	-
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		126	3.805

Лице одговорно за составување на
финансиските извештаи

Ленче Младеноска

Извршен Директор

Мирјана Наумова

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје**ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ**За годините што завршуваат на
31. Декември 2018. и 2017. година

(во 000 ден)

	31. Дек. 2018.	31. Дек. 2017.
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Добивка/Загуба за финансиската година	126	3.805
Амортизација	2.339	2.525
Курсни разлики	-	-
Добивка од вложување	-	-
Расходи за камати	-	-
Побарувања од купувачите	4.620	(4.266)
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Останати побарувања	(111)	51
Активни временски разграничувања	-	-
Залихи	19	101
Обврски спрема добавувачи	(13)	(120)
Обврски за примени аванси	-	-
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	(1.370)	301
Обврски спрема вработените	(46)	115
Други обврски, даноци и придонеси и др.	(258)	33
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нејто готовински текови од деловни активности	5.306	2.545
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	-	-
Набавки или оттуѓување на основни средства	(634)	(474)
Нејто готовински текови од инвестициони активности	(634)	(474)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Акционерски капитал	-	-
Нејто готовински текови од финансиски активности	-	-
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	4.672	2.071
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	4.473	2.402
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	9.145	4.473

Лице одговорно за составување на
финансиските извештаи

Ленче Младеноска

Извршен Директор

Мирјана Наумова

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

За годината што завршува на
на 31. Декември 2018. година

(во 000 ден)

	Белешка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведување на Странски работења	Ревалоризација на мат./немат. средства	Финансиски средства расположливи за продажба	Останати резерви	Законски	За сопствени акции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОСТОЈБА НА 01.01.2018. ГОДИНА		165.551	(38.392)						44.728		171.887		171.887
<i>Исправка на грешки во претходен период</i>													
<i>Ефекти од промени на сметководствени политики</i>													
Повторно прикажана состојба на 01.01.2018.		165.551	(38.392)						44.728		171.887		171.887
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година													
<i>Добивка/загуба за финансиската година</i>				126							126		126
<i>Останатата сеопфатна добивка/загуба за периодот</i>													
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА													
<i>Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите</i>													
<i>Издвојување на резерви</i>			(190)						190				
<i>Покривање на загуба</i>			42.197						(42.197)				
<i>Одкупени сопствени акции</i>													
<i>Продадени сопствени акции</i>													
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ													
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2017.		165.551	3.615	126					2.721		172.013		172.013

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата е искажана одделно.

Лице одговорно за составување на
финансиските извештаи

Извршен Директор

Ленче Младеноска

Мирјана Наумова

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018. И 2017. ГОДИНА

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности Скопје е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва, формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Датум на основање на Акционерско друштво е 15.09.2007. година.

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18.

Според Акционерска книга, образец за Тековна состојба издадена од Централниот регистар на РМ, и белешка 15/1 кон финансиските извештаи, структурата на капиталот е следната: Обични акции на правни и физички лица - акционери со вкупен број на акции 535.245 со номинална вредност на акцијата од 5 ЕУР. Вкупен номинален капитал изнесува 165.551.370,00 МКД. Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2018. година изнесува 3.229, а број на сопственички позиции изнесува 3.233.

Основната дејност на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје е:

46.14 -Посредување во трговија со машини и индустриска опрема според НКД.

Во статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје донесен од страна на Собранието на АД се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на АД како и органите на управување и раководење и тоа:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2018. година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така, бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

2.2. Користење на проценки

Изготвување на финансиските извештаи во согласност со стандардите за известување прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоданувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2018. година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2017. година.

2.4. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намелени за одобрени дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа.

2.6. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на Друштвото.

2.8. Трошоци на позајмување

Трошоци на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизната клаузула

Ставките во Извештајот за финансиската состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјада денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба (Белешка 3.1.).

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.10. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31. Декември 2018. година се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурна вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградба или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи," додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како „Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Годишните стапки за амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5%-5%
Опрема	5%-25%
Мебел	20%
Транспортни средства	10%-20%

Амортизација на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.12. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместлива вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно стандардот 36 „Оштетување на средствата,,.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.13. Залихи

Залихите на материјали, резервни делови и ситниот инвентар се водат по плански цени, со тоа што пренесување на отстапување меѓу планските и набавните цени за потрошените материјали, резервни делови и ситен инвентар, тие се сведуваат на набавни цени. Во Извештајот за финансиската состојба залихите се искажуваат по пониска од набавна или нето реализациона вредност. Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите за тој период.

Ситен инвентар се отпишува 100% со ставање во употреба.

Залихите кои се оштетени или сесо квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.14. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платена цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиската состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиската реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историско искуство, и кога се оценува дека делумната или целосна наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките „Останати оперативни трошоци,“ (Белешка 8). Кога побарувањето е ненаплативо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на „Останати оперативни приходи,“ (Белешка број 5).

б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заеми од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според објективна вредност.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачите и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.15. Пари и паричните средства

Пари и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.16. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработениите за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во РМ, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.17. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во РМ. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временски разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временски разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните временски разлики. Во финансиските извештаи нема временски оданочиви разлики.

2.18. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиската состојба.

2.19. Обелоданувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиските извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со Стандардот 24 „Обелоденувања за поврзани субјекти,,.

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзани субјекти настанати во извештајните периоди.

2.20. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема побарувања и обврски од работење искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2018. година се следниве:

Валута	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
1 УС \$	53,6887	51,2722
1 ЕМУ	61,4950	61,4907

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиската состојба и паричните текови.

Бидејќи Друштвото нема значајни каматоносни средства и обврски на 31. Декември 2018. година, приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

в) Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Во врска со оперативните активности на Друштвото, Друштвото е изложено на висок ценовен ризик кој произлегува од природата на трговските стоки (резервните делови и материјали) кои ги нуди и непостоење на диверзификација на портфолио на купувачи. Имено Друштвото има доминантен купувач кој воедно е и најголем акционер, кој би можел да влијае на висината на цените.

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото не користи финансиски деривати.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачите. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значаен купувач, но кредитниот ризик е ограничен поради фактот дека тој најзначаен купувач е истовремено и најголем акционер на Друштвото.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината.

3.6. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во РМ не постои доволен ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен Пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентира во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни вредности при постојните пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Приходи од продажба на резервни делови	7.766	12.732
Приходи од услуги	1.541	1.901
Приходи од наемнини	6.028	6.350
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно приходи од продажба	15.335	20.983

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Приход од отпис на обврски	-	-
Приходи од судски одлуки	-	-
Останати приходи од работењето	385	389
Вкупно останати оперативни приходи	385	389

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Трошоци за сировини и материјали	1.043	1.449
Потрошен помошен материјал	-	-
Вкупно трошоци за сировини и материјали	1.043	1.449

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Нето плати	6.094	5.863
Придонеси и даноци од плати	2.944	2.793
Останати трошоци за вработените	604	786
Вкупно трошоци на вработените	9.642	9.442

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Амортизација	2.339	2.525
Вредносно усогласување		984
Услуги со карактер на материјални трошоци	789	911
Набавна вредност на прод. стоки и услуги	2	34
Останати трошоци од работење	1.746	1.813
Вкупно останати оперативни расходи	4.876	6.267

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Приходи од камати	-	17
Расходи од камати	(3)	(7)
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	50	143
Вкујно нето приходи - расходи од Финансирање	47	153

10. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА -НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2018.	Земјиште	Згради	Опрема	Нем.ср. и Долг.фин. Вложув.	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1. јануари 2018.	89.234	103.951	14.533	484	208.202
Нови набавки во годината	-	-	636	-	636
Пренос од инвес.во тек	-	-	-	-	-
Расходи	-	-	(268)	-	(268)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2018.	89.234	103.951	14.901	484	208.570
Исправка на вредноста					
Салдо на 1. Јануари 2017.	-	53.813	13.908	-	67.721
Амортизација за 2017.	-	2.135	204	-	2.339
Расходи	-	-	(266)	-	(266)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2017.	-	55.948	13.846	-	69.794
Нејто сметководствена вредност на 01.01.2017.	89.234	50.138	625	484	140.481
Нејто сметководствена вредност на 31.12.2017.	89.234	48.003	1.055	484	138.776

11. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Материјали	-	344
Резервни делови	-	-
Ситен инв. и амбалажа на залиха	23.079	22.755
Недовршено производство	-	-
Готови производи	-	-
Намалено за исправка на суровини и готови производи	(109)	(110)
Стоки	-	-
Дадени аванси	-	-
Вкујно залихи	22.970	22.989

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Побарувања од купувачи во земјата	11.363	16.104
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи	(984)	(1.105)
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи	10.379	14.999

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Побарувања од работници	-	-
Други побарувања	113	2
АВР	-	-
Вкупно други побарувања	113	2

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Пари на денарски сметки и благајни	9.155	4.473
Пари на девизни сметки и благајни	-	-
Вкупно парични средства	9.155	4.473

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар има заведено акционерски капитал од 165.551.370,00 МКД.

Законската резерва е формирана по пат на издвојување на процент 5% од добивката согласно Статутот на друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. Декември 2018. година.

15. 1. Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

Редови на акции	Во споственост	Број на акции				Состојба	
2018.		01.01.2018.	%	згол.	нам.	31.12.2018.	%
Обични акции	Физички лица Акционери	276.580	51,67%	-	807	275.773	51,52%
	Правни лица Акционери	258.665	48,33%	807	-	259.472	48,48%
Вкупно:		535.245	100,00%	807	807	535.245	100,00%

Скопје, Марч 2019. година

- 18 -

Номиналната вредност на една акција изнесува 10 ДЕМ. Согласно Законот за трговски друштва, номиналната вредност изразена во ДЕМ треба да се конвертира во ЕУР. Промената се регистрира во Трговскиот регистар, а Депозитарот се известува за извршената конверзија.

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари)

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Добавувачи во земјата	1.979	1.992
Добавувачи во странство	-	-
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	1.979	1.992

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2018.	31. Декември 2017.
Краткорочни кредити во земјата	-	-
Краткорочни кредити во странство	-	-
Обврски спрема вработените	599	645
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	4.310	4.568
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Тековни даночни обврски	449	1.832
Останати краткорочни обврски	2.033	2.020
Вкупно други краткорочни обврски	7.391	9.065

18. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Во текот на финансиската 2018. година АД објавило Бруто добивка во износ од 206.331,00 денари. Извршено е намалување за пресметаниот данок пресметан во Даночниот биланс за оданочување на остварената добивка во текот на годината, зголемена за непризнаените расходи за 2018. година на износ од 637.946,00 денари, односно основица 844.277,00 денари намалена за наплатени побарувања во износ од 36.600,00 денари или основица од 807.677,00 денари, оданочено со 10% и пресметан данок на добивка во износ од 80.768,00 денари според пропишан образец за Данок од добивка ДБ и Нето добивка по оданочување за тековната 2018. година на износ од 125.563,00 денари.

19. НАСТАНИ ПО ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Лице одговорно за составување на
финансиските извештаи

Ленче Младеноска

Извршен Директор

Мирјана Наумова